

**Македонска банка за поддршка
на развојот АД Скопје**

**Финансиски извештаи
за годината завршена на
31 декември 2006**

Содржина

Извештај на ревизорите

Финансиски извештаи

Биланс на успех	2
Биланс на состојба	3
Извештај за промените во капиталот	4
Извештај за паричниот тек	5
Белешки кон финансиските извештаи	7



КПМГ Македонија д.о.о.
Ул. „Даме Груев“ бр.28, 4ти кат
Скопје 1000
Република Македонија

тел: + 389 (2) 3135 220
факс: + 389 (2) 3111 811
е-пошта: kpmg@kpmg.com.mk
www. kpmg.com.mk

Извештај на ревизорот до акционерите на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје ("Банката") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2006 година и извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, како и осврт на значајните сметководствени политики и останатите белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Банката е одговорно за изготвување и реално прикажување на овие финансиски извештаи во согласност со Сметководствените Стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на систем на интерни контроли соодветни за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи кои не содржат материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; и правење на сметководствени проценки кои се разумни на соодветните околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Банката за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Банката. Ревизијата истотака вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.


Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи наведени погоре реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Банката на 31 декември 2006 година, како и резултатот од работењето и паричниот тек за годината тогаш завршена, во согласност со Сметководствените Стандарди прифатени во Република Македонија.

Скопје, 27 април 2007 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
ДИРЕКТОР
Горѓи Чучук



Биланс на успех

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2006	2005
Приходи од камата		118.458	116.485
Расходи од камата		<u>(34.890)</u>	<u>(27.008)</u>
Нето приходи од камата	4	83.568	89.477
Приходи од провизии и надомести		22.675	27.612
Расходи од провизии и надомести		<u>(2.456)</u>	<u>(11.275)</u>
Нето приходи од провизии и надомести	5	20.219	16.337
Нето приходи/(расходи) од курсни разлики		101	(1.714)
Останати приходи од дејноста	6	<u>41.660</u>	<u>752</u>
Приходи од дејноста		145.548	104.852
Нето загуби поради оштетување	7	(2.184)	(4.890)
Останати расходи од дејноста	8	<u>(83.440)</u>	<u>(42.895)</u>
Расходи од дејноста		(85.624)	(47.785)
Добивка пред оданочување		59.924	57.067
Данок од добивка	9	<u>(8.933)</u>	<u>(5.825)</u>
Нето добивка за годината		<u>50.991</u>	<u>51.242</u>

Белешките на страните 7 - 47 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Биланс на состојба

На 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2006	2005
Актива			
Парични средства и паричен еквивалент	10	293.244	672.717
Пласмани во други банки	11	436.602	-
Кредити на други банки	12	1.752.029	1.431.446
Кредити и аванси дадени на останати клиенти	13	-	21.956
Побарувања за камата и останата актива	14	26.235	27.844
Вложувања	15	157.624	91.724
Нематеријални средства	17	1.570	222
Недвижности и опрема	18	125.012	123.007
Вкупна актива		<u>2.792.316</u>	<u>2.368.916</u>
Обврски			
Обврски по кредити	19	1.281.915	1.088.990
Обврски за камата	20	16.554	15.664
Посебна резерва за вонбилансни ставки	21	3.763	3.679
Обврски за данок од добивка		733	2.740
Нето обврски од комисионо работење	22	-	127.924
Останати обврски	23	6.261	8.505
Вкупно обврски		<u>1.309.226</u>	<u>1.247.502</u>
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		932.400	932.400
Резерви		501.978	137.772
Задржана добивка		48.712	51.242
Вкупно капитал и резерви		<u>1.483.090</u>	<u>1.121.414</u>
Вкупно обврски и капитал и резерви		<u>2.792.316</u>	<u>2.368.916</u>

Белешките на страните 7 - 47 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 2 до 47 се одобрени од Управниот одбор на 27 април 2007 година и беа потпишани во нивно име од:


 Г-дин Војислав Бислимовски
 Прв Генерален Директор


 Г-ѓа Сабина Факиќ
 Втор Генерален Директор

Извештај за промените во капиталот

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Акционер-ски капитал						Средства на резерви		Резерви на сигурност		Гарантен фонд		Задржана добивка		Вкупно
	капитал	резерви	на сигурност	на сигурност	на сигурност	на сигурност	на сигурност	на сигурност	на сигурност	на сигурност	на сигурност	на сигурност	на сигурност		
Состојба на 1 јануари 2005	932.400	33.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.159	51.242	996.736
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.242	51.242
Вкупно признаени приходи и расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.242	51.242
Уплати во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.436
Распределба во средства на резерви	-	-	16.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.159)	-
Распределба во резерви на сигурност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.000)	-
Состојба на 31 декември 2005	932.400	49.336	88.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.242	1.121.414	
Состојба на 1 јануари 2006	932.400	49.336	88.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.242	1.121.414	
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.991	50.991
Вкупно признаени приходи и расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.991	50.991
Уплати во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.685
Уплати во гарантен фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.000	231.000
Распределба во средства на резерви	-	-	53.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53.521)	-
Состојба на 31 декември 2006	932.400	102.857	168.121	231.000	-	-	-	-	-	-	-	-	48.712	1.483.090	

Белешките на страните 7 - 47 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за паричниот тек

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2006	2005
Паричен тек од основната дејност			
Добивка за годината		50.991	51.242
<i>Коригирана за:</i>			
<i>Амортизација на:</i>			
Недвижности и опрема	8	5.403	4.140
Нематеријални средства	8	135	82
Расходувани недвижности и опрема		12	-
Капитална загуба од продажба на средства добиени во замена за сомнителни и спорни побарувања	8	-	625
Приходи од камати	4	(118.458)	(116.485)
Расходи од камати	4	34.890	27.008
Нето загуби поради оштетување	7	2.184	4.890
Расходи за резервирања за вонбилансни ставки	8	84	786
Данок од добивка		8.933	5.825
Наплатени камати		114.798	117.920
Платени камати		(34.000)	(23.652)
Добивка од дејноста пред промените на деловната актива		64.972	72.381
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>			
Пласмани во банки		(436.602)	-
Кредити на други банки		(313.168)	(545.372)
Кредити и аванси дадени на останати клиенти		9.572	(7.647)
Продажба на средства добиени во замена за сомнителни и спорни побарувања		-	3.596
Останата актива		5.269	(7.819)
<i>Зголемување/(намалување) на деловната пасива:</i>			
Нето обврски за комисионо работење		(127.924)	23.903
Грант од државата		815	-
Останата пасива		86	2.948
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочување		(796.980)	(458.010)
Платен данок од добивка		(10.940)	(7.578)
Нето паричен тек од основната дејност		(807.920)	(465.588)

Белешките на страните 7 - 47 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за паричниот тек (продолжение)

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2006	2005
Паричен тек од инвестициона дејност			
Набавка на нематеријални средства		(1.483)	(86)
Набавка на недвижности и опрема		(7.420)	(122.666)
Приливи од финансиски инструменти чувани-до-достасаност		-	163.317
Вложувања во финансиски инструменти чувани-до-достасаност		(66.260)	-
Нето паричен тек од инвестиционата дејност		<u>(75.163)</u>	<u>40.565</u>
Паричен тек од финансирање			
Уплата на резерви на сигурност		79.685	73.436
Уплати во гарантниот фонд		231.000	-
Отплати на обврски по кредити		(114.760)	(117.012)
Приливи од обврски по кредити		<u>307.685</u>	<u>10.668</u>
Нето паричен тек од финансирање		<u>503.610</u>	<u>(32.908)</u>
Нето намалување на паричните средства и паричниот еквивалент		(379.473)	(457.931)
Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари		<u>672.717</u>	<u>1.130.648</u>
Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември	10	<u>293.244</u>	<u>672.717</u>

Белешките на страните 7 - 47 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации

Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје ("Банката") е акционерско друштво во државна сопственост и е инкорпорирана на територијата на Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

ул: "Вељко Влахович" бр.26
1000 Скопје
Република Македонија

Основни активности на Банката се кредитирање на отпочнување со работа и развој на мали и средни претпријатија преку обезбедување среднорочни и долгорочни кредити, финансирање на извозот преку кредити одобрени за идентификувани приливи од извоз, издавање на гаранции за кредити одобрени за идентификувани приливи од извоз.

Исто така, согласно измените на Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот, во 2006 година Банката формираше Гарантен фонд за издавање гаранции за обезбедување на плаќања по долгорочни кредити за инвестиции одобрени од страна на банки и други финансиски институции во Република Македонија на микро, мали и средни трговци, трговци-поединци и занаетчии, регистрирани во Република Македонија.

Кредитирањето на претпријатијата се извршува преку банки посредници кои го превземаат крајниот ризик на отежната наплата на побарувањата. Своите активности Банката ги извршува преку комерцијалните банки.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за Трговски Друштва и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр.94/2004, бр.11/2005 и бр.116/2005).

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност и
- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари, кој е функционална валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(а) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат според курсот важечки на денот на деловната промена. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба, а печалбите и загубите произлезени според оваа основа се книжат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Банката се претежно евра (ЕУР). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2006 и 2005 година беа како што следи:

	2006 МКД	2005 МКД
1 ЕУР	61,17	61,18

(б) Камата

Приходот од камата се признава во билансот на успех кога се пресметува освен каматата со сомнителна наплативост, која се евидентира како сомнителна камата и се исклучува од приходот од камата. Крајното салдо на сомнителни и спорни камати се нетира во билансот на состојба со пресметаните камати. Сомнителната и спорна камата се отпишува кога не постои реална основа за наплата. Износот на наплатените претходно отпишани камати се признава како приход во билансот на успех во моментот на наплата.

Расходот од камата се признава во билансот на успех кога се пресметува.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести настануваат по основ на финансиски услуги кои ги извршува Банката вклучувајќи одобрување на кредити и издавање на финансиски гаранции за гарантирање на наплатата при извоз на краток рок. За обезбедување на ризикот од ненаплатливост на издадените финансиски гаранции Банката зема финансиски гаранции од странски реосигурители во износ од 70% до 90% од износот на издадените гаранции.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

Расходите од провизии и надомести настануваат по основ на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

(г) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат во билансот на успех кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето.

(д) Грант од државата

Приходите од грантови од државата иницијално се признаваат како одложени приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Банката ќе ги исполни условите поврзани со давањето на грантот. Грантови од државата кои претставуваат надомест на трошоци кои ги реализирала Банката се признаваат во билансот на успех на периодична основа во периодот во кој трошоците се признаени.

(ф) Расходи од закупнини

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

(е) Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Даноци (продолжение)

Данокот од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка на денот на билансот на состојба, и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок се признава со користење на методата на билансот на состојба, и произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава само за износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложените даночни средства се намалуваат за износот за кој повеќе не е веројатно дека може да биде искористен.

(ж) Финансиски средства и обврски

(i) Признавање

Банката почетно ги признава кредитите и побарувањата, пласманите во банки и обврските по кредити на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Банката станува странка на договорните одредби за инструментот.

(ii) Депризнавање

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(iii) *Нетирање*

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(iv) *Принцип на мерење според амортизирана вредност*

Амортизирана вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според којшто финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намалена за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загубите поради оштетување.

(v) *Принцип на мерење според објективна вредност*

Објективната вредност на финансиските инструменти се базира на нивната котирана пазарна цена на денот на билансот на состојба, без било какви одбитоци за трансакциони трошоци.

(vi) *Загуби поради оштетување*

Средствата на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за ненаплатливост. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување е износот за којшто сметководствената вредност на дадено средство го надминува неговиот надоместлив износ. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(vi) Загуби поради оштетување (продолжение)

Кредити и аванси одобрени од Банката

Кредитите и авансите одобрени од Банката се прикажани намалени за специфичната посебна резерва. Специфичниот елемент на посебната резерва се однесува на оние кредити кои биле поодделно прегледани и посебно идентификувани како сомнителни или спорни врз основа на редовни проверки на преостанатите салда, за да се намалат овие кредити и аванси до нивниот наплатлив износ. За кредитите за коишто се знае дека се ненаплативи, и се исцрпени сите правни можности, и е одредена конечната загуба, се отпишуваат директно.

Износот на наплатените претходно отпишани побарувања се признава како приход во билансот на успех во моментот на наплата.

Ако во наредниот период загубите поради оштетување се намалуваат, и намалувањето може објективно да се поврзе со настан кој се појавил после дополнителната исправка, ослободувањето на посебната резерва се признава во билансот на успехот.

Финансиски средства кои се евидентираат по амортизирана вредност (вложувања)

Надоместувачкиот износ на средствата на Банката евидентирани по амортизирана набавна вредност се пресметува како сегашна вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани според првобитната ефективна каматна стапка (т.е. ефективната каматна стапка пресметана при првичното признавање на овие финансиски средства). Побарувањата со краток рок на доспевање не се дисконтираат.

Загубата поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се анулира доколку последователното зголемување на надоместувачкиот износ може објективно да се поврзе со настан кој се случил по признавањето на загубата поради оштетување.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(vi) Загуби поради оштетување (продолжение)

Финансиски средства кои се евидентираат по амортизирана вредност (вложувања) (продолжение)

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство како резултат на анулирање на загуба поради оштетување не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

Финансиски средства кои се превреднуваат според објективна вредност директно низ капиталот

Надоместливиот износ на сопственичките инструменти е нивната објективна вредност.

Доколку постои објективен доказ за оштетеност на финансиско средство чишто промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот и загубите во објективната вредност во минати периоди биле признаени директно во капиталот, тогаш кумулативната нето загуба којашто била признаена директно во капиталот треба да се отстрани од капиталот и да се признае во нето добивката или загубата за периодот. Кога средство, чишто промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот и во минати периоди биле признаени зголемувања на објективната вредност директно во капиталот, е оштетено, зголемувањата на објективната вредност признаени директно во капиталот се анулираат до износот на оштетување на средството. Дополнителната загуба од оштетување се признава во билансот на успех.

Доколку во последователен период, објективната вредност или надоместливиот износ на финансиското средство се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил по признавањето на загубата поради оштетување во билансот на успех, загубата треба да се анулира низ нето добивката или загубата за периодот.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства за тргување

Финансиски средства за тргување се оние кои што биле стекнати главно со цел за продажба во блиска иднина, или се чуваат како дел од портфолио кое се управува заедно, со цел остварување профит на краток рок.

Финансиските средства за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакционите трошоци се признаваат директно во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходите од тргување во билансот на успех. Финансиските средства за тргување не се рекласификуваат последователно на нивното иницијално признавање.

(с) Парични средства и паричен еквивалент

Паричните средства и паричниот еквивалент го сочинуваат паричните средства во благајна, депозитите во Народна Банка на Република Македонија ("НБРМ"), депозитите по видување кај странски банки, како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност од три или помала од три месеци, вклучувајќи ги и благајничките записи со кои може да се тргува на секундарен пазар.

(и) Кредити и аванси одобрени од Банката

Кредитите и побарувањата одобрени од Банката се оние кредити и побарувања со кои се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок. Кредитите и побарувањата одобрени од Банката се состојат од кредити и аванси дадени на банки и останати клиенти.

Кредитите и побарувањата одобрени од Банката се проценуваат по амортизирана вредност намалена за посебната резерва за сомнителни и спорни побарувања.

(ј) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто е објективна вредност на дадениот надоместок за истите зголемена за директните трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(j) Вложувања (продолжение)

(i) Вложувања чувани-до-достасаност

Средства чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Банката има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани-до-достасаност се проценуваат по амортизирана вредност намалена за посебната резерва за сомнителни и спорни побарувања. Амортизираната вредност се пресметува со примена на методата на ефективна каматна стапка. Оние коишто немаат фиксна достасаност треба да се мерат според набавната вредност.

Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани-до-достасаност далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани-до-достасаност како расположливи-за-продажба, а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани-до-достасаност во тековната и во следните две години.

(ii) Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Банката, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат вложувањата во акции.

Вложувањата расположливи-за-продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех. Приходот од дивиденда се признава кога на Банката ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени кога износот признаен во капиталот се носи во билансот на успех.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот полезен век на траење. На недвижностите и опремата не им се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба.

Годишните стапки на амортизација се како што следи:

	2006	2005
	%	%
Градежни објекти	2,5	2,5
Опрема и мебел	20 до 25	20 до 25
Моторни возила	25	25

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(л) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се обезбедува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот полезен век на траење. На нематеријалните средства не им се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба.

Годишните стапки на амортизација се како што следи:

	2006 %	2005 %
Софтвер и лиценци	25	25

(љ) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Банката, се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(љ) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства (продолжение)

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува кајшто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(м) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската.

Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(н) Користи за вработените

(i) *Планови за дефинирани придонеси*

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

(ii) *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

(њ) Средства од комисионо работење

Средствата и обврските управувани во име и за сметка на банки се вклучени во билансот на состојба на нето основа. Нето обврските прикажани во билансот на состојба претставуваат времена разлика помеѓу наплатата или исплатата на обврските за сметка на банките.

(о) Акционерски капитал

(i) *Дивиденди*

Дивидендата што и припаѓа на Државата согласно законската регулатива се распределува во резерви на Банката.

(ii) *Откуп на сопствени акции*

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како трезорски акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(o) Акционерски капитал (продолжение)

(iii) Трошоци за издавање на акции

Дополнителните трошоци кои се директно поврзани со емисијата на сопственички инструменти се одбиваат при почетното мерење на сопственичките инструменти.

Белешки кон финансиските извештаи

4. Нето приходи од камата

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Приходи од камата		
Приходите од камати произлегуваат од:		
Претпријатија	292	5.712
Домашни банки	96.487	84.243
Странски банки	11.492	5.540
Државни органи	10.187	20.990
	<u>118.458</u>	<u>116.485</u>
Расходи од камата		
Расходите од камати произлегуваат од:		
Финансиски институции	33.449	25.588
Странски банки	74	97
Државни органи	1.367	1.323
	<u>34.890</u>	<u>27.008</u>
Нето приходи од камата	<u>83.568</u>	<u>89.477</u>

Дел од приходите од камата од државни органи во износ МКД 7.081 илјади претставуваат приходи од пласирани средства во државни записи од Гарантниот фонд на Банката (види белешка 15).

5. Нето приходи од провизии и надомести

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Приходи од провизии и надомести		
Комисионо работење	12.746	16.900
Провизија за раководење	5.706	8.226
Провизија за финансиски гаранции	3.924	2.400
Останати провизии	299	86
	<u>22.675</u>	<u>27.612</u>
Расходи од провизии и надомести		
Комисионо работење	-	9.075
Провизија за финансиски гаранции	1.962	1.777
Останато	494	423
	<u>2.456</u>	<u>11.275</u>
Нето приходи од провизии и надомести	<u>20.219</u>	<u>16.337</u>

Банката е овластена да работи како агент на Владата на Република Македонија за пласирање на кредити од Италијанската кредитна линија преку домашни банки. За оваа услуга Банката наплаќа провизија за комисионо работење од 2,25% до 3,25% (2005: 2,25%) на годишно ниво.

Белешки кон финансиските извештаи

5. Нето приходи од провизии и надомести (продолжение)

Дел од провизијата за раководење во износ од МКД 4.228 илјади (2005: МКД 7.070 илјади) претставува провизија за раководење со депозитите од KfW микро кредитната линија и изнесува 1% (2005: 1%) на годишно ниво на просечното ниво на средства пласирани преку домашните банки. Остатокот во износ од МКД 1.478 илјади (2005: МКД 1.156 илјади) претставува провизија за раководење со НЕПА Фондацијата од 0,75% до 1,5% (2005: 1,5%) на годишно ниво.

Приходите од провизија за финансиски гаранции се по основ на склучени договори за гарантирање на наплата при извоз на краток рок. Расходите од провизија за финансиски гаранции се по основ на земени финансиски гаранции од странски реосигурители (види белешка 26).

6. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Грант од државата (белешка 8)	35.884	-
Приходи од преотстапени права од DEG	-	100
Останато	<u>5.776</u>	<u>652</u>
	<u><u>41.660</u></u>	<u><u>752</u></u>

Приходи од грантот од државата претставуваат приходи од средствата за промоција на Република Македонија. Имено, во април 2006 година Банката има добиено грант од државата во износ од ЕУР 600.000 за промоција на Република Македонија. Во текот на 2006 година искористени се МКД 35.884 илјади кои се вклучени во останати приходи од дејноста и останати расходи од дејноста (види белешка 8), а неискористениот дел е прикажан во останати обврски (види белешка 23) како одложен приход.

7. Нето загуби поради оштетување

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2006	2005
Дополнителна посебна резерва			
Кредити и аванси дадени на останати клиенти		9.239	5.455
Вложувања		<u>360</u>	<u>-</u>
		<u>9.599</u>	<u>5.455</u>
Ослободени резервирања			
Кредити на други банки		<u>(7.415)</u>	<u>(565)</u>
		<u>(7.415)</u>	<u>(565)</u>
	16	<u><u>2.184</u></u>	<u><u>4.890</u></u>

Белешки кон финансиските извештаи

8. Останати расходи од дејноста

Во илјади денари	2006	2005
Трошоци за вработените:		
Нето плати и данок	13.469	12.262
Задолжителни придонеси	6.398	5.721
Надомести на членови на Управен Одбор	1.317	2.207
Останати трошоци	1.791	1.508
Грант од државата (белешка 6)	35.884	-
Материјали и услуги	9.500	7.087
Амортизација на недвижности и опрема	5.403	4.140
Амортизација на нематеријални средства	135	82
Трошоци за репрезентација и маркетинг	2.814	1.969
Трошоци за службени патувања	1.758	1.719
Трошоци за усовршување	830	1.317
Осигурување	320	193
Расходи за резервирања за вонбилансни ставки	84	786
Капитална загуба	-	625
Закупнина	-	2.415
Останато	3.737	864
	<u>83.440</u>	<u>42.895</u>

Останатите трошоци за вработените се состојат од трошоци за исхрана, регрес за годишен одмор и за превоз. Просечниот број на вработени во 2006 година е 28 (2005: 26).

Расходи од грантот од државата претставуваат расходи од средствата за промоција на Република Македонија (види белешка 6).

Белешки кон финансиските извештаи

9. Данок од добивка

Тековен данок/Признаен во биланс на успех

Во илјади денари

Тековен данок

Тековна година	8.933	5.825
	<u>8.933</u>	<u>5.825</u>

Усогласување со применета даночна стапка

Во илјади денари		2006	2006	2005	2005
Добивка пред оданочување	%	59.924	%	57.067	
Данок од добивка	15,0	8.989	15,0	8.560	
Расходи непризнаени за даночни цели	1,2	744	1,2	679	
Даночно ослободени приходи	(0,6)	(342)	0,0	-	
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	(0,8)	(458)	(6,0)	(3.414)	
	<u>14,8</u>	<u>8.933</u>	<u>10,2</u>	<u>5.825</u>	

10. Парични средства и паричен еквивалент

Во илјади денари

Парични средства во благајна	100	183
Депозити во НБРМ	103.587	1.805
Тековни сметки кај странски банки	49.861	363.869
Благајнички записи	139.696	306.860
	<u>293.244</u>	<u>672.717</u>

На 31 декември 2006 година паричните средства и паричниот еквивалент го вклучуваат износот од МКД 14.149 илјади (2005: нема) кој претставува задолжителна резерва во денари. Овие средства не се на располагање за користење во секојдневното работење на Банката.

На задолжителната резерва во денари се пресметува камата во висина од 2% (2005: нема) на годишно ниво. Тековниот приход е прикажан во приходите од камати.

Дел од депозитите во НБРМ во износ МКД 79.805 илјади (2005: нема) претставуваат средствата од Гарантниот фонд на Банката. Овие средства не се на располагање за користење во секојдневното работење на Банката (види белешка 24), и не носат камата.

Белешки кон финансиските извештаи

10. Парични средства и паричен еквивалент (продолжение)

Благајничките записи се со рок на достасаност од 28 дена (2005 : 28 дена) и фиксна каматна стапка од 5,6% до 5,7% (2005: 8,2% до 8,7%) на годишно ниво.

11. Пласмани во други банки

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Пласмани во странски банки	<u>436.602</u>	<u>-</u>
Пласмани во други банки	<u>436.602</u>	<u>-</u>

Анализа според каматни стапки и валути

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
<i>Пласмани во странски банки</i>		
EUR депозити со фиксна камата од 3,05% до 3,55% (2005: нема) на годишно ниво	<u>436.602</u>	<u>-</u>
	<u>436.602</u>	<u>-</u>
Вкупно пласмани во други банки	<u>436.602</u>	<u>-</u>

Географска анализа

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Европска Унија	<u>436.602</u>	<u>-</u>
Вкупно пласмани во други банки	<u>436.602</u>	<u>-</u>

Пласманите во странски банки се со рок на достасаност до јануари 2007 година (2005: нема).

Белешки кон финансиските извештаи

12. Кредити на други банки

Анализа според продукти

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно 2006	Кратко- рочни 2006	Долго- рочни 2006	Вкупно 2005	Кратко- рочни 2005	Долго- рочни 2005
Домашни банки	<u>1.905.954</u>	<u>125.405</u>	<u>1.780.549</u>	<u>1.592.786</u>	<u>164.201</u>	<u>1.428.585</u>
Тековна достасаност	-	235.745	(235.745)	-	282.820	(282.820)
Посебна резерва	<u>(153.925)</u>	<u>(7.650)</u>	<u>(146.275)</u>	<u>(161.340)</u>	<u>(3.358)</u>	<u>(157.982)</u>
Кредити на други банки намалени за посебната резерва	<u>1.752.029</u>	<u>353.500</u>	<u>1.398.529</u>	<u>1.431.446</u>	<u>443.663</u>	<u>987.783</u>

Белешки кон финансиските извештаи

12. Кредити на други банки (продолжение)

Анализа според каматни стапки

	Каматни стапки		2006 Во илјади денари	2005 Во илјади денари
	2006	2005		
<i>Кредити со фиксна камата:</i>				
Поддршка на извозни аранжмани	5%	5%	168.229	207.638
Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија	5%	5%	800.195	373.078
Трајни обртни средства	5%	5%	30.077	18.353
Револвинг фонд на Италијанската кредитна линија	5%	5%	-	153.474
Германско - македонски фонд	5%	5%	46.023	76.429
Германска кредитна линија	7%, променлива ако шестмесечен ЕУРИБОР надмине 5,15%	7%, променлива ако шестмесечен ЕУРИБОР надмине 5,15%	174.532	353.922
Револвинг фонд на Германската кредитна линија	7%, променлива ако шестмесечен ЕУРИБОР надмине 5,15%	7%, променлива ако шестмесечен ЕУРИБОР надмине 5,15%	38.452	67.296
<i>Кредити со променлива камата:</i>				
Германска микро кредитна линија	тримесечен ЕУРИБОР зголемен за 1%	тримесечен ЕУРИБОР зголемен за 1%	342.575	342.596
Развојна Банка при Советот на Европа	тримесечен ЕУРИБОР зголемен за 1,28%	-	305.871	-
Посебна резерва			1.905.954	1.592.786
Кредити на други банки намалени за посебната резерва			(153.925)	(161.340)
			<u>1.752.029</u>	<u>1.431.446</u>

Белешки кон финансиските извештаи

13. Кредити и аванси дадени на останати клиенти

На 31 декември 2005 година кредитите и аванси дадени на останати клиенти произлегуваат од договори со две претпријатија за преземање на побарувања од Експорт Импорт Банка, банка во стечај. Кредитите во износ од МКД 27.411 илјади се одобрени со фиксни каматни стапки од 5% и 8% на годишно ниво и рок на отплата до 2011 година. На 31 декември 2005 година Банката за овие кредити имаше издвоено посебна резерва во износ од МКД 5.455 илјади.

На 31 декември 2006 година кредитите и авансите дадени на останати клиенти се состојат од еден кредит во износ од МКД 14.694 илјади за кој Банката има издвоено посебна резерва во износ од МКД 14.694 илјади.

14. Побарувања за камата и останата актива

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Пресметана достасана камата	491	55
Пресметана недостасана камата	14.727	11.503
Пресметана недостасана провизија	2.726	3.966
Побарувања за провизија за раководење	2.126	6.726
Побарувања за продадени станови	5.092	5.429
Останато	1.073	165
	<u>26.235</u>	<u>27.844</u>

15. Вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
<i>Должнички инструменти со фиксна камата чувани-до-достасаност</i>		
Државни записи	157.624	91.364
	<u>157.624</u>	<u>91.364</u>
Некотирани	157.624	91.364
<i>Акции расположливи-за-продажба</i>		
Вложувања во акции	367	367
	<u>367</u>	<u>367</u>
Некотирани	367	367
Вкупно вложувања	157.991	91.731
Посебна резерва	(367)	(7)
Вложувања намалени за посебната резерва	<u>157.624</u>	<u>91.724</u>

Белешки кон финансиските извештаи

15. Вложувања (продолжение)

На 31 декември 2006 година државните записи претставуваат средства инвестирани од Гарантниот фонд на Банката. Согласно Измените на Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот, во 2006 година се формира Гарантен фонд, при што Банката може да пласира до 70% од средствата на Гарантниот фонд во краткорочни хартии од вредност издадени од државата и од НБРМ со рок на достасаност до три месеци. Државните записи се со фиксна каматна стапка од 5,96% на годишно ниво и со рок на достасаност до март 2007 година.

На 31 декември 2005 година државните записи се со фиксна каматна стапка од 9,1% до 9,9% на годишно ниво и со рок на достасаност од јануари до јуни 2006 година.

Вложувањата во акции пред посебната резерва се искажуваат по набавна вредност. Не постои активен пазар за овие вложувања и не постоеа било какви трансакции во последно време кои би обезбедиле доказ за нивната тековна пазарна вредност.

Приходите од вложувањата во акции се признаваат како приходи од дивиденди.

16. Посебна резерва

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2006	2005
На 1 јануари посебна резерва:		166.802	161.912
Признаена посебна резерва:			
Дополнителна резерва	7	<u>2.184</u>	<u>4.890</u>
На 31 декември		<u><u>168.986</u></u>	<u><u>166.802</u></u>

Резервата е распределена како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2006	2005
Како намалување на кредити на други банки	12	153.925	161.340
Како намалување на кредити и аванси дадени на останати клиенти	13	14.694	5.455
Како намалување на вложувања	15	<u>367</u>	<u>7</u>
		<u><u>168.986</u></u>	<u><u>166.802</u></u>

Белешки кон финансиските извештаи

17. Нематеријални средства

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер и лиценци
Набавна вредност	
На 1 јануари 2006	1.603
Зголемување	1.483
На 31 декември 2006	<u>3.086</u>
Амортизација	
На 1 јануари 2006	1.381
Амортизација за годината	135
На 31 декември 2006	<u>1.516</u>
Неотпишана вредност	
На 1 јануари 2006	<u>222</u>
На 31 декември 2006	<u>1.570</u>

18. Недвижности и опрема

<i>Во илјади денари</i>	Градежни објекти	Опрема и мебел	Моторни возила	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2006	120.033	14.301	5.240	139.574
Зголемување	551	6.869	-	7.420
Расходување	-	(2.603)	-	(2.603)
На 31 декември 2006	<u>120.584</u>	<u>18.567</u>	<u>5.240</u>	<u>144.391</u>
Исправка				
На 1 јануари 2006	1.990	10.920	3.657	16.567
Амортизација за годината	3.007	1.683	713	5.403
Расходување	-	(2.591)	-	(2.591)
На 31 декември 2006	<u>4.997</u>	<u>10.012</u>	<u>4.370</u>	<u>19.379</u>
Неотпишана вредност				
На 1 јануари 2006	<u>118.043</u>	<u>3.381</u>	<u>1.583</u>	<u>123.007</u>
На 31 декември 2006	<u>115.587</u>	<u>8.555</u>	<u>870</u>	<u>125.012</u>

На 31 декември 2006 година Банката нема дадени недвижности и опрема под залог (2005: нема).

Белешки кон финансиските извештаи

19. Обврски по кредити

<i>Во илјади денари</i>	Кратко- рочни 2006	Долго- рочни 2006	Кратко- рочни 2005	Долго- рочни 2005
Германска кредитна линија (KfW)	-	458.805	-	573.543
Микро германска кредитна линија (KfW)	-	378.350	-	378.373
Министерство за финансии	-	138.889	-	137.074
Развојна Банка при Советот на Европа (СЕВ)	-	305.871	-	-
Тековна достасаност	114.762	(114.762)	114.709	(114.709)
	<u>114.762</u>	<u>1.167.153</u>	<u>114.709</u>	<u>974.281</u>

Долгорочниот кредит од Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) во износ од МКД 458.805 илјади (2005: МКД 573.543 илјади) е наменет за кредитирање и отпочнување со развој на мали и средни претпријатија. Кредитот се отплаќа во 16 полугодишни рати со каматна стапка од шест месечен ЕУРИБОР плус 1,85% (2005: шест месечен ЕУРИБОР плус 1,85%) на годишно ниво и рок на отплата од 8 години. Последната рата е на 25 август 2010 година.

Долгорочниот кредит од Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) во износ од МКД 378.350 илјади (2005: МКД 378.373 илјади) е наменет за кредитирање и отпочнување со развој на микро претпријатија со каматната стапка од 0,75% (2005: 0,75%) за првата транша и 2% (2005: 2%) за втората транша на годишно ниво. Кредитот се отплаќа во 61 полугодишни рати со рок на отплата од 40 години вклучувајќи и грејс период од 10 години. Последната рата е на 30 декември 2044 година.

Долгорочниот кредит од Министерството за финансии е наменет за кредитирање на повратници од Германија и мали и средни трговски друштва. Иницијално обврската по кредит била кон Министерството за финансии и Германската Влада. Во текот на 2004 година обврската кон Германската Влада била целосно подмирена. Кредитот се отплаќа во 40 еднакви полугодишни рати со каматната стапка од 1% (2005: 1%) на годишно ниво со рок на отплата од 30 години вклучувајќи и грејс период од 10 години. Последната рата е на 30 јуни 2031 година.

Долгорочниот кредит од Развојната Банка при Советот на Европа (СЕВ) е наменет за кредитирање на мали и средни претпријатија за отварање на нови работни места. Во ноември 2005 година Банката склучи договор за кредит со Развојната Банка при Советот на Европа во износ од ЕУР 10.000.000, а на 18 октомври 2006 година повлечени се ЕУР 5.000.000 што претставува прва транша од договорот за кредит. Првата транша се отплаќа во 5 еднакви годишни рати со грејс период од 3 години и каматна стапка од три месечен ЕУРИБОР плус 0,28% на годишно ниво. Последната рата е на 18 октомври 2013 година.

Белешки кон финансиските извештаи

20. Обврски за камата

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Пресметана достасана камата	5.114	3.748
Пресметана недостасана камата	<u>11.440</u>	<u>11.916</u>
	<u>16.554</u>	<u>15.664</u>

21. Посебна резерва за вонбилансни ставки

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2006	2005
Состојба на 1 јануари		3.679	2.893
Расход за годината	8	<u>84</u>	<u>786</u>
Состојба на 31 декември	26	<u>3.763</u>	<u>3.679</u>

22. Нето обврски од комисионо работење

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Побарувања од комисионо работење	590.383	439.546
Обврски од комисионо работење	<u>(590.383)</u>	<u>(567.470)</u>
	<u>-</u>	<u>(127.924)</u>

Банката е овластена да биде банка агент на Владата на Република Македонија, пласирајќи ги кредитите од Италијанската кредитна линија на крајните должници преку селектирани комерцијални банки од Република Македонија.

23. Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Обврски за примени аванси	3.589	1.798
Добавувачи	1.303	651
Провизии и надомести	32	111
Пресметана недостасана провизија	-	1.683
Грант од државата (одложен приход)	815	-
Останато	<u>522</u>	<u>4.262</u>
	<u>6.261</u>	<u>8.505</u>

Белешки кон финансиските извештаи

24. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции	
	2006	2005
На 1 јануари - целосно платени	300.000	300.000
На 31 декември - целосно платени	300.000	300.000

Овластениот капитал на Банката изнесува МКД 932.400 илјади. Обичните акции се со номинална вредност од МКД 3.108. Државата како единствен сопственик има право на дивиденда кога ќе биде објавена и има право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2005: 1 обична акција). Согласно Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот, дивидендата што и припаѓа на државата се распоредува во резервите на Банката. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Вкупниот уплатен акционерски капитал е во државна сопственост.

Средства на резерви

Резервите на Банката се формирани од распределба на добивката и може да се употребат за покривање на загубите. Ваквите резерви не можат да се распоредат на акционерите освен во случај на ликвидација на Банката.

Резерви на сигурност

Резервите на сигурност служат за покривање на ризиците од вршење на осигурување и реосигурување на побарувања врз основа на извршен извоз на комерцијални и некомерцијални ризици, како и на осигурување и пасивно реосигурување на странски инвестиции во Република Македонија и на инвестиции на домашни трговски друштва во странство од некомерцијални ризици. Резервите на сигурност се формираат со издвојување на дел од уплатените премии и дел од задржаната добивка издвоени од добивката на државата. Висината на резервите на сигурност ја утврдува Владата на Република Македонија.

Белешки кон финансиските извештаи

24. Капитал и резерви (продолжение)

Гарантен фонд

Средствата од Гарантниот фонд се користат за издавање гаранции за обезбедување на плаќања по долгорочни кредити за инвестиции одобрени од страна на банки и други финансиски институции во Република Македонија на микро, мали и средни трговци, трговци-поединци и занаетчи. Изложеноста на Гарантниот фонд спрема одделна банка не може да го надмине износот на средствата на фондот. Гарантниот фонд гарантира до една третина од кредити со вредност до ЕУР 150.000 при што износот на гаранцијата не може да надмине ЕУР 35.000. Средствата на Гарантниот фонд се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, како неповратен депозит во износ од МКД 265.000 илјади, донации од земјата и странство, приходи од провизии за издадени гаранции, приходи од пласмани во хартии од вредност и други извори. Средствата од Гарантниот фонд се чуваат на посебна сметка во НБРМ.

25. Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти претставува износ кој може да се реализира со продажба на средствата или да се употреби за подмирување на обврските помеѓу добро познати субјекти во независна трансакција. Онаму каде е можно, објективната вредност се утврдува врз основа на официјално објавените пазарни вредности. Меѓутоа, во окружувањето не постои доволно ниво на публикувани информации за пазарни вредности за значителен дел од финансиските средства на Банката. Во ситуации во кои не постои доволно ниво на публикувани информации за пазарните вредности, објективната вредност се одредува со дисконтирање на идните парични текови или со примена на други модели на вреднување, како што е применливо. Промените во основните претпоставки вклучувајќи ги и дисконтните стапки и проценетите идни парични текови, значително влијаат на проценките. Од тие причини, утврдената објективна вредност не може да биде реализирана во редовна продажба на финансиските инструменти.

Бидејќи не постои расположив пазар за поголем дел од финансиските инструменти на Банката, неопходна е проценка во определување на објективната вредност заснована на тековните економски услови и специфични ризици кои се однесуваат на инструментот. Со оглед на тоа дека за најголем дел од финансиските инструменти на Банката, пазарните вредности кои што можат да се проверат не се достапни, објективната вредност на тие позиции се базира на проценката на менаџментот на Банката, во зависност од видот на финансиските инструменти.

Белешки кон финансиските извештаи

25. Објективна вредност (продолжение)

Парични средства и паричен еквивалент: Сметководствената вредност на паричните средства и паричниот еквивалент е приближна на нивната објективна вредност.

Пласмани во други банки: Објективната вредност на пласманите во банки со варијабилна каматна стапка и на краткорочните пласмани генерално е приближна на нивната сметководствена вредност. Со оглед на фактот што сите пласмани во банки се краткорочни, со рок на достасаност до еден месец, нивната сметководствена вредност е приближна на нивната објективна вредност.

Кредити на други банки: Банката е единствена развојна банка во Република Македонија и не постои слична финансиска институција на пазарот. Согласно, каматните стапки што Банката ги одредува за финансиските инструменти се всушност пазарни каматни стапки. Кредитите се искажани во нето вредност, односно намалени за посебната резерва. Нивната објективна вредност предствува дисконтиран износ на проценетите идни парични текови.

Вложувања: Не постои активен пазар за капиталните вложувања на Банката и немаше скорешни трансакции кои би претставувале евиденција за нивната тековна објективна вредност.

Државните записи издадени од Државата, чувани до достасаност во износ од МКД 157.624 илјади (2005: МКД 91.364 илјади) претставуваат државни записи, купени на иницијалното издавање и со рок на достасаност до март 2007 година (2005: од јануари до јуни 2006 година), последователно нивната сметководствена вредност е приближна на нивната објективна вредност.

Останати побарувања и обврски: Останатите побарувања и обврски на Банката главно вклучуваат краткорочни побарувања од купувачи и обврски спрема добавувачи. Објективната вредност на овие финансиски инструменти не се разликува материјално од нивната книговодствена вредност.

Обврски по кредити: Не постојат пазарни цени за долгорочните обврски по кредити, така што нивната објективна вредност представува дисконтиран износ на проценетите идни парични текови со примена на важечките каматни стапки за нови кредити со слични услови на датумот на билансот на состојба.

Белешки кон финансиските извештаи

26. Потенцијални и превземени обврски

Банката има потенцијални обврски по основ на издавање на финансиски гаранции за гарантирање на наплатата при извоз на краток рок. Заради намалување на ризикот од ненаплатливост Банката зема финансиски гаранции од странски осигурителни институции во износ од 70% до 90% (2005: од 90% до 100%) од гарантираниот износ.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога потенцијалните обврски ќе бидат исполнети или ќе им измине рокот. На голем дел од потенцијалните обврски ќе им измине рокот без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат очекувани идни парични текови.

Договорните износи на потенцијалните обврски се определени во следната табела по категории:

Во илјади денари	Белешка	2006	2005
Гаранции		62.203	53.553
Превземени обврски за кредитирање		36.704	36.708
Посебна резерва	21	(3.763)	(3.679)
		<u>95.144</u>	<u>86.582</u>

27. Обелоденување на управувањето со ризик

Оваа секција ги претставува изложеноста на Банката на ризик и ги опишува методите кои раководството ги користи да го контролира ризикот. Најважните видови финансиски ризик на кои Банката е изложена се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност и пазарниот ризик. Пазарниот ризик ги опфаќа валутниот ризик, ризикот од каматни стапки и ризикот од цената на капиталот.

(i) Кредитен ризик

Банката е изложена на кредитен ризик преку кредитните и инвестиционите активности и во случаите каде што има улога на посредник во име на клиентите или на трети страни, или пак издава гаранции.

Ризикот од ненаплата на побарувањата од клиентите се следи на континуирана основа. Заради управување со висината на кредитниот ризик, Банката соработува со клиенти со добар кредитен рејтинг и бара колатерал.

Белешки кон финансиските извештаи

27. Обелоденување на управувањето со ризик (продолжение)

(i) Кредитен ризик (продолжение)

Примарната изложеност на кредитен ризик настанува преку кредитите и авансите. Износот на кредитната изложеност е претставена преку сегашната вредност на средствата во билансот на состојба.

Дополнително, Банката е изложена на вонбилансен кредитен ризик преку преземените обврски по издадени финансиски гаранции за наплатата при извоз. Заради намалување на ризикот од ненаплатливост од својата вонбилансна изложеност Банката зема финансиски гаранции од странски реосигурителни институции во износ од 70% до 90% (2005: од 90% до 100%) од гарантираниот износ (види белешка 26). На 31 декември 2006 година Банката има земено финансиски гаранции во износ од МКД 50.021 илјади (2005: МКД 51.336 илјади) од странски осигурителни институции.

Концентрацијата на кредитен ризик (билансна или вонбилансна) која произлегува од финансиските инструменти, постои за група на клиенти кога тие имаат слични економски карактеристики, кои би предизвикале промените во економските и други околности подеднакво да влијаат врз нивните способности за исполнување на договорните обврски. Во 2006 година, средствата на Банката се значително концентрирани во Banca Nazionale del Lavoro, Deutsche Bank, Комерцијална банка, ИК банка, Охридска банка, ПроКредит банка, Стопанска банка Битола, Тутунска банка, ТТК банка (2005: Deutsche Bank, Унибанка, Комерцијална банка, ИК банка, ПроКредит банка и Тутунска банка). Горенаведената концентрација на средствата претставува нето изложеност од МКД 2.102.859 илјади (2005: МКД 1.365.143 илјади) и е 75% (2005: 58%) од вкупните средства на Банката.

(ii) Ризик на ликвидност (продолжение)

Ризикот на ликвидноста се појавува при севкупното финансирање на активностите на Банката и во управувањето со позициите. Тој го вклучува ризикот од неможноста да се обезбедат средства со соодветен рок на доспевање и каматни стапки и ризикот од неможност да се ликвидира одредено средство по разумна цена и во соодветен временски период.

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку обврски за кредити и акционерски капитал. Банката тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување.

Белешки кон финансиските извештаи

27. Обелоденување на управувањето со ризик (продолжение)

(ii) Ризик на ликвидност (продолжение)

Банката континуирано го проценува ризикот на ликвидност со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така, како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

Белешки кон финансиските извештаи

27. Обелоденување на управувањето со ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Банката во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2006 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	До 1 месец	Од 1 мес. до 3 месеци	Од 3 мес. до 1 год.	Од 1 год. до 5 год.	Над 5 год.	Вкупно
Актива						
Парични средства и паричен еквивалент	293.244	-	-	-	-	293.244
Пласмани во други банки	436.602	-	-	-	-	436.602
Кредити на други банки	93.348	15.162	244.990	1.398.529	-	1.752.029
Побарувања за камата и останата актива	17.398	1.703	2.378	1.344	3.412	26.235
Вложувања	-	157.624	-	-	-	157.624
	<u>840.592</u>	<u>174.489</u>	<u>247.368</u>	<u>1.399.873</u>	<u>3.412</u>	<u>2.665.734</u>
Обврски						
Обврски по кредити	-	57.381	57.381	534.509	632.644	1.281.915
Обврски за камата	7.929	8.625	-	-	-	16.554
Обврски за данок од добивка	733	-	-	-	-	733
Останати обврски	578	843	4.840	-	-	6.261
	<u>9.240</u>	<u>66.849</u>	<u>62.221</u>	<u>534.509</u>	<u>632.644</u>	<u>1.305.463</u>
Рочна неусогласеност	<u>831.352</u>	<u>107.640</u>	<u>185.147</u>	<u>865.364</u>	<u>(629.232)</u>	<u>1.360.271</u>

Белешки кон финансиските извештаи

27. Обелоденување на управувањето со ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Банката во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2005 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 месец	Од 1 мес. до 3 месеци	Од 3 мес. до 1 год.	Од 1 год. до 5 год.	Над 5 год.	Вкупно
Актива						
Парични средства и паричен еквивалент	672.717	-	-	-	-	672.717
Кредити на други банки	82.449	1.518	359.696	933.456	54.327	1.431.446
Кредити и аванси на останати клиенти	-	1.916	7.587	10.819	1.634	21.956
Побарувања за камата и останата актива	13.307	511	8.969	1.488	3.569	27.844
Вложувања	73.184	-	18.180	-	360	91.724
	<u>841.657</u>	<u>3.945</u>	<u>394.432</u>	<u>945.763</u>	<u>59.890</u>	<u>2.245.687</u>
Обврски						
Обврски по кредити	-	57.355	57.354	458.834	515.447	1.088.990
Обврски за камата	-	8.234	4.287	3.143	-	15.664
Обврски за данок од добивка	-	2.740	-	-	-	2.740
Нето обврски за комисионо работење	-	-	-	-	127.924	127.924
Останати обврски	175	901	3.639	-	3.790	8.505
	<u>175</u>	<u>69.230</u>	<u>65.280</u>	<u>461.977</u>	<u>647.161</u>	<u>1.243.823</u>
Рочна неусогласеност	<u>841.482</u>	<u>(65.285)</u>	<u>329.152</u>	<u>483.786</u>	<u>(587.271)</u>	<u>1.001.864</u>

Белешки кон финансиските извештаи

27. Обелоденување на управувањето со ризик (продолжение)

(iii) Пазарен ризик

Каматен ризик

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматносоносните средства и каматносоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот начин на менување на променливите каматни стапки, како што е на пример ЕУРИБОР.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката. Банката одобрува кредити под исти услови на сите банки учеснички, и при тоа за секоја кредитна линија однапред е дефинирана соодветна каматна маржа за Банката.

Валутен ризик

Банката се изложува на валутен ризик преку трансакциите во странска валута. Банката е убедена дека нето изложеноста се одржува на задоволително ниво преку купување и продажба на девизи заради надоместување на краткорочни отстапувања. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Белешки кон финансиските извештаи

27. Обелогденување на управувањето со ризик (продолжение)

Анализа на неусогласеноста на каматните стапки

За годината завршена на 31 декември 2006

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка						
			Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматно-носни
Актива									
Парични средства и паричен еквивалент	10	293.244	64.009	139.696	-	-	-	-	89.539
Пласмани во други банки	11	436.602	-	436.602	-	-	-	-	-
Кредити на други банки	12	1.752.029	642.874	93.348	15.162	244.991	755.654	-	-
Вложувања	15	157.624	-	-	157.624	-	-	-	-
Обврски									
Обврски по кредити	19	(1.281.915)	(764.676)	-	-	-	(6.944)	(510.295)	-
Неусогласеност на средствата и обврските		1.357.584	(57.793)	669.646	172.786	244.991	748.710	(510.295)	89.539

Белешки кон финансиските извештаи

27. Обелоденување на управувањето со ризик (продолжение)

Анализа на неусогласеноста на каматните стапки
 За годината завршена на 31 декември 2005

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка							Инструменти со фиксна каматна стапка
			До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматно-носни		
Актива										
Парични средства и паричен еквивалент	10	672.717	363.869	306.860	-	-	-	-	-	1.988
Кредити на други банки	12	1.431.446	340.041	82.449	1.518	359.696	593.415	54.327	-	-
Кредити и аванси на останати клиенти	13	21.956	-	-	1.916	7.587	10.819	1.634	-	-
Вложувања	15	91.724	-	73.184	-	18.180	-	-	-	360
Обврски										
Обврски по кредити	19	(1.088.990)	(573.543)	-	-	-	-	(515.447)	-	-
Неусогласеност на средствата и обврските		1.128.853	130.367	462.493	3.434	385.463	604.234	(459.486)		2.348

Белешки кон финансиските извештаи

27. Обелоденување на управувањето со ризик (продолжение)
Валутен ризик

	2006			2005		
	МКД	EUR	USD	МКД	EUR	USD
Монетарни средства						
Парични средства и паричен еквивалент	243.383	49.844	17	293.244	308.848	363.850
Пласмани во други банки	-	436.602	-	436.602	-	-
Кредити на други банки	-	1.752.029	-	1.752.029	-	1.431.446
Кредити и аванси дадени на останати клиенти	-	-	-	-	-	21.956
Побарувања за камата и останата актива	15.303	10.932	-	26.235	11.465	16.379
Вложувања	157.624	-	-	157.624	91.724	-
	416.310	2.249.407	17	2.665.734	412.037	1.833.631
Монетарни обврски						
Обврски по кредити	138.889	1.143.026	-	1.281.915	137.074	951.916
Обврски за камата	5.114	11.440	-	16.554	4.287	11.377
Обврски за данок од Добивка	733	-	-	733	2.740	-
Нето обврски од комисионо работење	-	-	-	-	-	127.924
Останати обврски	4.905	1.198	158	6.261	2.496	5.851
	149.641	1.155.664	158	1.305.463	146.597	1.097.068
Нето вредност	266.669	1.093.743	(141)	1.360.271	265.440	736.563
						(139)
						1.001.864

Белешки кон финансиските извештаи

28. Трансакции со поврзани лица

Во согласност со Статутот на Банката врховно тело е Собранието на Банката. Целосната контрола на Банката е во рацете на неизвршни директори (Управен Одбор) кои го застапуваат државниот капитал, а кои ги именува Владата на Република Македонија.

Банката зема кредити од државни институции и пласира средства во државни записи.

Банката не смее да одобрува кредити и издава гаранции на државата, јавните претпријатија и на институциите што се буџетски финансирани.

Трансакции со државни институции

На крајот на годината трансакциите со државни институции, идентификувани како поврзани страни, биле како што следи:

- Државни записи издадени од државни институции од МКД 157.624 илјади (2005 : МКД 91.364 илјади);
- Обврски по кредити кон државни институции од МКД 138.889 илјади (2005: МКД 137.074 илјади);
- Обврски по камати кон државни институции од МКД 5.114 илјади (2005: МКД 3.748 илјади);
- Останати обврски кон државни институции од МКД 815 илјади (2005 : нема);
- Приходи од камати од државни записи издадени од државни институции од МКД 10.187 илјади (2005: МКД 20.990 илјади) ;
- Расходи од камати кон државни институции од МКД 1.367 илјади (2005 : МКД 1.323 илјади);
- Приходи од провизии и надомести за комисионо работење со државни институции од МКД 12.746 илјади (2005: МКД 7.825 илјади);
- Останати приходи - грант од државата од МКД 35.884 илјади (2005 : нема);
- Останати расходи - грант од државата од МКД 35.884 илјади (2005 : нема).

Белешки кон финансиските извештаи

28. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Банката, вклучени во Останати расходи од дејноста (види белешка 8) се како што следува:

Во илјади денари	2006	2005
Плата и други краткорочни надомести	11.164	10.768
	<u>11.164</u>	<u>10.768</u>

29. Настани по денот на составување на билансот

На 30 декември 2006 година во Службен Весник број 139 беа објавени измени на Законот за Данок на добивка и Законот за Персонален данок на доход кои почнуваат да важат од 1 јануари 2007 година. Со измените, Република Македонија воведува таканаречен систем на рамен данок односно униформна стапка и за данокот на добивка и за персоналниот данок на доход. Даночните стапки ќе изнесуваат 10% со исклучок на 2007 година кога стапките ќе изнесуваат 12% (2005: Данок на добивка со примена на даночна стапка од 15% и Персонален данок на доход со примена на прогресивни даночни стапки од 15%, 18% односно 24%).

Во јануари и февруари 2007 година Банката има издадено гаранции на Комерцијална банка АД Скопје и Универзална инвестициона банка АД Скопје во износ од МКД 6.851 илјади за кредити пласирани на крајни корисници. Гаранциите се со важност и рок на наплата до јануари 2008 година и до март 2009 година.

На 15 февруари 2007 година Банката склучи договор за кредит со Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) во износ од ЕУР 7.668.962. Кредитот претставува продолжување на Микро германската кредитна линија од KfW и е наменет за кредитирање и отпочнување со развој на микро претпријатија со каматната стапка од 2% на годишно ниво. Кредитот ќе се отплаќа во 41 полугодишни рати со рок на отплата од 30 години вклучувајќи грејс период од 10 години. Последната рата е во 2037 година. До датумот на издавање на овие финансиски извештаи Банката нема повлечено средства по основ на овој кредит.

Белешки кон финансиските извештаи

29. Настани по денот на составување на билансот (продолжение)

Во февруари 2007 година Банката склучи Договор за грант со Меѓународната банка за обнова и развој ("МБОР"), во износ од УСД 1.200.000 за издавање на гаранции и УСД 2.500.000 за кредити, за имплементација на дел од Проектот за одржлива енергија склучен меѓу МБОР и Република Македонија. Проектот треба да се заврши до 30 Септември 2010 година. Повлекувањето на средствата ќе се врши по основ на издадени гаранции и одобрени кредити од Банката. До датумот на издавање на овие финансиски извештаи Банката нема повлечено средства по основ на овој проект.